

Службен весник на Република Македонија

Број 85

3 мај 2016, вторник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2269. Указ бр. 17 од Претседателот на Република Македонија.....	2	2276. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	4
2270. Указ бр. 18 од Претседателот на Република Македонија.....	2	2277. Програма за изменување и дополнување на Програмата „Здравје за сите“ за 2016 година.....	5
2271. Указ бр. 19 од Претседателот на Република Македонија.....	3	2278. Правилник за определување на населени места во кои ќе се спроведуваат возачки испити.....	5
2272. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија-Скопје....	3	2279. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур во шумите со стопанска намена во државна сопственост.....	6
2273. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје.....	3	2280. Правилник за формата и содржината на барањето за регистрирање за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на известувањето за секој извршен промет на дрво и дрвни сортименти, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти.....	8
2274. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје.....	3		
2275. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид.....	4		

	Стр.		Стр.
2281. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на правно лице за вршење на промет со семе.....	13	од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија од Република Бугарија.....	19
2282. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на институција од областа на сточарството.....	15	2285. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	23
2283. Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на институција за добивање и пресадување на ембриони.....	17	2286. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	24
2284. Решение за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки		Огласен дел	1-40

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2269.

Указ бр.17

27 април 2016 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

ЕДИНИЦАТА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ ПРИ
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

со

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

за особени заслуги и за исклучителен придонес за зачувувањето на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, како и за зацврстувањето на националната безбедност и сигурноста на македонските граѓани.

Бр. 08-648/1
27 април 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

2270.

Указ бр.18

27 април 2016 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

ЕДИНИЦАТА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ ПРИ
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

со

ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

за особени заслуги и за исклучителен придонес за зачувувањето на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија, како и за зацврстувањето на националната безбедност и сигурноста на македонските граѓани.

Бр. 08-649
27 април 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

2271.

Указ бр.19

27 април 2016 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

ПОСМРТНО СЕ ОДЛИКУВААТ:

ЉУБИША АРАНЃЕЛОВИЌ
БОБАН ИВАНОВИЌ
ГОРАН ИЛИЈЕВСКИ
ЖАРКО КУЗМАНОВСКИ
ИСАМЕДИН ОСМАНИ
САШО САМОЈЛОВСКИ
НЕНАД СЕРАФИМОВСКИ
ГОРАН СТОЈМЕНОВИЌ

со

МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

за покажаната исклучителна храброст и самопрегор во одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија, загинати како припадници на безбедносните сили на Министерството за внатрешни работи.

Бр. 08-650/1
27 април 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2272.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

Реден број	Вид на опрема	Производител	Модел	Количина
1.	Дигитален РТГ апарат со ТВ ланец	Сименс Хеалткар	Luminos Fusion	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-3097/1
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2273.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Производител	Модел	Количина
1	Ултразвучен апарат за нефролошки иследувања	Еасоте	MyLab ClassC	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-3099/1
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2274.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

Реден број	Вид на опрема	Производител	Модел	Количина
1	Рентген мобилограф	Сименс Хеалткаре	Sirembol Compact L	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - СКОПЈЕ.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-3102/1
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2275.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА „СВ.ЕРАЗМО“- ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Производител	Модел	Количина
1	Апарат за компјутеризирана томографија	Сименс Хеалткаре	Somatom Definition AS	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ - Охрид.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3103/1
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

2276.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија" бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП 15919 во КО Охрид 3, на улица „Боро Шаин" број 10 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез 1, кат СУ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со внатрешна површина 100 м²,
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез 1, кат СУ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина 12 м²,
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез 1, кат СУ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина 7 м²,
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина 118 м²,
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина 35 м²,
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина 16 м²,
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез 1, кат 1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина 213 м²,
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез 1, кат 1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина 33 м²,
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез 1, кат 1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина 23 м²,
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез 1, кат 1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина 22 м² и
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез 1, кат МА, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со внатрешна површина 151 м²,
- во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3573/1
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2277.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата „Здравје за сите“ за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16), во делот „ВОВЕД“ по точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи:

„5-а. Превентивна здравствена заштита во руралните средини

За остварување на оваа активност ќе се обезбедат трошоци за гориво за руралните доктори (над 25 км одалеченост и минимум 400 пациенти) со месечна исплата преку здравствените домови по реално направени трошоци (10% од цената на литар гориво за соодветното возило на поминат километар, сметано според видот на горивото што го користи возителот).“.

Во точката 9. „Потребни финансиски средства за реализација на програмата“ во табелата во точката 7. во колоната „Износ во денари“ износот 200.000,00“ се заменува со износот „50.000,00“.

По точката 9. се додава нова точка 10., која гласи:

„

10	Трошоци за гориво за рурални доктори	Месечна исплата по реално направени трошоци	33 Здравствени домови за руралните доктори	150.000,00
----	--------------------------------------	---	--	------------

“.

По табелата во точката А. зборовите „5 и 6“ се заменуваат со зборовите „5, 6 и 10“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2850/1
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2278.

Врз основа на член 394 став (1) алинеја 27 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16 година), министерот за внатрешни работи донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО КОИ ЌЕ СЕ СПРОВЕДУВААТ ВОЗАЧКИ ИСПИТИ

Член 1

Со овој правилник се определуваат населените места во кои ќе се спроведуваат возачки испити.

Член 2

Возачки испити ќе се спроведуваат во следните населени места:

1. Битола, Велес, Куманово, Кавадарци, Кочани, Охрид, Прилеп, Скопје, Струмица Тетово и Штип, за спроведување на возачки испити на моторни возила од сите категории, односно АМ, А1, А2, А, Б, БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ, Д1, Д1Е, Д, ДЕ и националните категории Ф и Г;

2. Берово, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Кичево, Кавадарци, Крива Паланка, Неготино, Пробиштип, Радовиш, Свети Николе и Струга, за спроведување на возачки испити на моторни возила од категориите: АМ, А1, А2, А, Б, БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ и националните категории Ф и Г;

3. Валандово и Ресен за спроведување на возачки испити на моторни возила од категориите: АМ, А1, А2, А, Б, и националните категории Ф и Г.

Член 3

Кандидатите за возачи од подрачјата на општините во Република Македонија, возачкиот испит за управување со моторни возила што се распоредени во категориите Д1, Д1Е, Д, ДЕ, ќе го полагаат во:

1. Битола-кандидатите за возачи од општините: Битола, Демир Хисар, Могила, Новаци и Ресен;

2. Велес-кандидатите за возачи од општините: Велес и Чашка;

3. Кавадарци- кандидатите за возачи од општините: Градско, Демир Капија, Кавадарци, Неготино и Росоман;

4. Куманово-кандидатите за возачи од општините: Куманово, Крива Паланка, Кратово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане;

5. Кочани-кандидатите за возачи од општините: Берово, Винаца, Делчево, Зрновци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево и Чешиново-Облешево;

6. Охрид-кандидатите за возачи од општините: Вевчани, Дебар, Дебарца, Кичево, Охрид, Струга и Центар Жупа;

7. Прилеп- кандидатите за возачи од општините: Долнени, Македонски Брод, Кривогаштани, Крушево, Пласница и Прилеп;

8. Скопје- кандидатите за возачи од општините: Аеродром, Арачиново, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Зелениково, Илинден, Карпош, Кисела Вода, Петровец, Сарај, Сопиште, Студеничани, Центар, Чаир, Чучер Сандево и Шуто Оризари;

9. Струмица-кандидатите за возачи од општините: Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија, Дојран, Конче, Ново село, Радовиш и Струмица;

10. Тетово-кандидатите за возачи од општините: Боговиње, Брвеница, Врапчиште, Гостивар, Желино, Јегуновце, Маврово и Ростуше, Теарце и Тетово;

11. Штип-кандидатите за возачи од општините: Карбинци, Лозово, Пробиштип, Свети Николе и Штип.

Член 4

Кандидатите за возачи од подрачјата на општините во Република Македонија, возачкиот испит за управување со моторни возила што се распоредени во категориите АМ, А1, А2, А, Б, БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ и националните категории Ф и Г, ќе го полагаат во:

1. Битола- кандидатите за возачи од општините: Битола, Демир Хисар, Могила и Новаци како и од општината Ресен но само возачки испит од категориите БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ;

2. Берово- кандидатите за возачи од општините: Берово и Пехчево;

3. Велес- кандидатите за возачи од општините: Велес и Чашка;

4. Гевгелија- кандидатите за возачи од општината: Богданци, Гевгелија и Дојран како и од општината Валандово но само возачки испит од категориите БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ;

5. Гостивар- кандидатите за возачи од општините: Врапчиште, Гостивар, Маврово и Ростуше;

6. Дебар- кандидатите за возачи од општините: Дебар и Центар Жупа;

7. Делчево - кандидатите за возачи од општините: Делчево и Македонска Каменица;

8. Кавадарци - кандидатите за возачи од општините: Градско, Кавадарци и Росоман;

9. Кичево- кандидатите за возачи од општината Кичево;

10. Кочани- кандидатите за возачи од општините: Кочани, Зрновци и Чешиново- Облешево како и од општината Винаца но само возачки испит од категориите БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ;

11. Крива Паланка- кандидатите за возачи од општините: Крива Паланка, Кратово и Ранковце;

12. Куманово- кандидатите за возачи од општините: Куманово, Липково и Старо Нагоричане;

13. Неготино- кандидатите за возачи од општините: Неготино и Демир Капија;

14. Охрид- кандидатите за возачи од општините: Охрид и Дебарца;

15. Прилеп- кандидатите за возачи од општините: Долнени, Крушево, Кривогаштани, Македонски Брод, Пласница и Прилеп;

16. Пробиштип- кандидатите за возачи од општината Пробиштип;

17. Радовиш- кандидатите за возачи од општините: Радовиш и Конче;

18. Свети Николе- кандидатите за возачи од општините: Лозово и Свети Николе;

19. Скопје- кандидатите за возачи од општините кои се во состав на градот Скопје и тоа: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Горче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари, како и општините Арачиново, Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани и Чучер Сандево;

20. Струга- кандидатите за возачи од општините: Струга и Вевчани;

21. Струмица- кандидатите за возачи од општините: Струмица, Босилово, Василево и Ново Село;

22. Тетово- кандидатите за возачи од општините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце;

23. Штип- кандидатите за возачи од општините: Штип и Карбинци.

Член 5

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за населени места во кои ќе се спроведуваат возачки испити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/98 година).

Член 6

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 1311-25465/1
19 април 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2279.

Врз основа на член 65-в став (9) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ШУМСКОКУЛТУРНИ РАБОТИ ЗА АКТИВНОСТ ТА НА СЕЧА И ДОТУР ВО ШУМИТЕ СО СТО ПАНСКА НАМЕНА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур во шумите со стопанска намена во државна сопственост.

Член 2

(1) Барањето за издавање на лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур во шумите со стопанска намена во државна сопственост се издава на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

(2) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/16).

Бр. 09-3850/2
28 март 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков, с.р.**

ПРИЛОГ

До: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

**БАРАЊЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ШУМСКОКУЛТУРНИ РАБОТИ ЗА
АКТИВНОСТИТЕ НА СЕЧА И ДОТУР ВО ШУМИТЕ СО СТОПАНСКА НАМЕНА ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ**

Назив на правното лице:
Седиште на правното лице:
(улица, број, град, општина)
ЕМБС:
Шифра на дејност:
Име и презиме на управителот:
Контакт телефон:
e-mail:

Датум:

Барател:

2280.

Врз основа на член 70-а став (12) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ ЗА ПРОМЕТ НА ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА СЕКОЈ ИЗВРШЕН ПРОМЕТ НА ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ПРОМЕТ НА ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за регистрирање за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на известувањето за секој извршен промет на дрво и дрвни сортименти, како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти.

Член 2

(1) Барањето за регистрирање на правното лице за вршење на промет на дрво и дрвни сортименти се печати на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

(2) Формата и содржината на образецот на барањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Известувањето за секој извршен промет на дрво и дрвни сортименти се печати на хартија во бела боја, во А4 формат.

(2) Формата и содржината на известувањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти се води во форма на тврдо укоричена книга во А4 формат на евиденциски листови во бела боја кои се меѓусебно поврзани и нумерирани.

(2) Формата и содржината на Регистарот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Регистарот од ставот (1) на овој член се води во пишана и електронска форма.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за регистрирање за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на решението за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на известувањето до државниот инспекторат за шумарство и ловство како и формата, содржината и начинот на водење на Регистар на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти, како и потребната документација. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 183/14).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/16).

Бр.19-3851/4
25 април 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

ПРИЛОГ 1

До: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство**БАРАЊЕ**

за регистрирање на правно лице за вршење на промет на дрво и дрвни сортименти

назив на правното лице:			
седиште на правното лице:			
	улица	бр.	град општина
седиште на објектот за промет на дрво и дрвни сортименти:			
	улица	бр.	град општина
име и презиме на управителот:			
шифра на дејност:			
контакт телефон:		e-mail.	

Датум:

Барател:

ПРИЛОГ 2

До: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Државен инспекторат за шумарство и ловство—
- Подрачна единица _____
(место)

ПРЕДМЕТ: Известување за секој извршен промет на дрво и дрвни сортименти

Врз основа на член 70-а став (5) и (6) од Законот за шумите, ве известуваме дека

(назив на правно лице/име и презиме на физичко лице, сопственик на приватна шума)

има извршено промет на дрво и дрвни сортименти во својство на сопственик/ци на приватна шума, и тоа:

- КП _____ КО _____
- вид на дрво: _____
- количина: _____
- име и презиме/назив на купувачот _____
- точна адреса на испорака: _____

Датум и место:

М.П.

Име и презиме:

ПРИЛОГ 3



Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

РЕГИСТАР

НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ПРОМЕТ НА ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ

Датум, _____._____.2016 година

[illegible]

2281.

Врз основа на член 48 став 5 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ
НА ПРОМЕТ СО СЕМЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за одобрување на правно лице за вршење на промет со семе.

Член 2

Барањето за одобрување на правно лице за вршење на промет со семе се поднесува на образец, на хартија во бела боја во А-4 формат.

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, назив на барањето, назив на правното лице-подносител на барањето, адреса и седиште на правното лице-подносител на барањето, ЕМБС на правното лице, име и презиме на одговорното лице во правното лице, контакт телефон, датум и место на поднесување на барањето, потпис на подносителот на барањето и место за печат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/16).

Бр.14-3910/4
13 април 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог

ДО
Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е
за одобрување на правно лице за вршење на промет со семе

од

(назив на правното лице-подносител на барањето)

(адреса и седиште на правното лице-подносител на барањето)

со _____
(ЕМБС на правното лице)

(име и презиме на одговорното лице во правното лице)

(контакт телефон)

Датум и место

Подносител на барањето

с.р.

М.П. *

* За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.

2282.

Врз основа на член 73 став 3 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА ОД
ОБЛАСТА НА СТОЧАРСТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за одобрување на институција од областа на сточарството.

Член 2

Барањето за одобрување на институција од областа на сточарството се поднесува на образец, на хартија во бела боја во А-4 формат.

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, назив на барањето, вид на институција од областа на сточарството, назив на институцијата-подносител на барањето, адреса и седиште на институцијата- подносител на барањето, ЕМБС на институцијата, име и презиме на одговорното лице во институцијата, контакт телефон, датум и место на поднесување на барањето, потпис на подносителот на барањето и место за печат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/16).

Бр.14-3924/4
14 април 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог

ДО

Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е

за одобрување на институција од областа на сточарството

- ☐ станица за тестирање
- ☐ центар за производство на семе
- ☐ станица за осеменување
- ☐ одгледувалиште на пчелни матици
- ☐ институција за собирање, добивање и пресадување на ембриони
- ☐ место за парење

од

(назив на институцијата-подносител на барањето)

(адреса и седиште на институцијата -подносител на барањето)

со

(ЕМБС на институцијата)

(име и презиме на одговорното лице во институцијата)

(контакт телефон)

Датум и место

Подносител на барањето

с.р.

М.П.

2283.

Врз основа на член 50 став 5 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА ЗА
ДОБИВАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ЕМБРИОНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за одобрување на институција за добивање и пресадување на ембриони.

Член 2

Барањето за одобрување на институција за добивање и пресадување на ембриони се поднесува на образец, на хартија во бела боја во А-4 формат.

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, назив на барањето, назив на институцијата-подносител на барањето, адреса и седиште на институцијата-подносител на барањето, ЕМБС на институцијата, име и презиме на одговорното лице во институцијата, контакт телефон, датум и место на поднесување на барањето, потпис на подносителот на барањето и место за печат.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/16).

Бр.14-4100/4
13 април 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог

ДО
Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е
за одобрување на институција за добивање и пресадување на ембриони

од _____
(назив на институцијата-подносител на барањето)

(адреса и седиште на институцијата-подносител на барањето)

со _____
(ЕМБС на институцијата)

(име и презиме на одговорното лице во институцијата)

(контакт телефон)

Датум и место

Подносител на барањето

с.р.

М.П.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**2284.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ И ЕМБРИОНИ ОД ГОВЕДА, ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Член 1

(1) Со ова решение се забранува увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда во Република Македонија кои потекнуваат од Република Бугарија, заради спречување на внесување на вирусот на болеста на чвореста кожа (Lumpy skin disease).

(2) Заради спречување на внесување на вирусот на болеста на чвореста кожа (Lumpy skin disease), се забранува увоз и транзит на говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија, кои потекнуваат од следните региони во Република Бугарија:

- Хасково,
- Стара Загора, и
- Благоевград.

Член 2

По исклучок на член 1 став (2) од ова решение, се дозволува увоз на пратки со млеко и производи од млеко од говеда, доколку се пропратени со ветеринарно-здравствен сертификат даден во Прилогот кој е составен дел на ова решение и доколку биле подложени на најмалку еден од следните третмани:

- (а) стерилизација со кој се постигнува вредност на F_0 еднаква или поголема од три, или
- (б) третман на ултра висока температура (УНТ) на 132°C во времетраење од најмалку една секунда, или
- (в) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) од 72°C во времетраење од најмалку 15 секунди применет двократно на млеко со рН еднаква или над 7,0 со која се постигнува негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш после процесот на загревање, или
- (г) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) со рН под 7,0, или
- (д) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) комбиниран со дополнителен физички третман и тоа:
 - намалување на рН под 6 за еден час, или
 - загревање на температура од 72°C или повисока, во комбинација со сушење.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-2961/3
26 април 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски, с.р.**

Прилог

НТС-млеко
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate

За производи од млеко за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји наведени во Прилог 6 Дел 7 колона С од Правилникот*, или еквивалентната колона С од Прилог 1 од Регулацијата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија
For dairy products for human consumption from third countries or parts thereof listed in Annex 6 Part 7 column C of Book of rules*, or equivalent column C of Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 intended for importation into the Republic of Macedonia

Земја/Country Здравствен Сертификат за Република Македонија				Ветеринарно Veterinary Certificate to Republic of Macedonia					
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a				
	Име /Name								
	Адреса /Address		I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority						
	Тел. /Tel.		I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority						
	I.5. Примач /Consignee		I.6.						
	Име /Name								
	Адреса /Address								
	Поштенски број /Postal code								
	Тел. /Tel.								
	I.7. Земја на потекло /Country of origin		ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin		Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination
I.11. Место на потекло /Place of origin		Име /Name		Број на одобрение /Approval number		I.12.			
Адреса /Address									
I.13. Место на натовар /Place of loading						I.14. Дата на поаѓање /Date of departure			
I.15. Средства за транспорт /Means of transport		Авион /Aeroplane		☐	Брод /Ship	☐	Железнички вагон /Railway wagon	☐	I.16. Влезен ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM
Средство за патен сообраќај /Road vehicle		☐	Other /Друго	☐					
Идентификација /Identification						I.17.			
Документ на кој се повикува /Documentary references									
I.18. Опис на стоката /Description of commodity				I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)					
I.21. Температура на производот /Temperature of the product		Собна /Ambient	☐	Разладено /Chilled	☐	Смрзнато /Frozen	☐	I.20. Количество /Quantity	
I.23. Идентификација на контејнерот/Број на плomba /Identification of container/Seal number						I.22. Број на пакувања /Number of packages			
I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for:		Исхрана на луѓе /Human consumption		☐					
I.26.						I.27. За увоз или влез во РМ /For import or admission into RM			
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities									

Преработувачки објект /Manufacturing plant	Број на пакувања /Number of packages	Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Нето тежина /Net weight	Сериски број /Batch number
---	---	---	----------------------------	-------------------------------

Земја/Country		Модел млеко-HTC/ Model milk – HTC производи од млеко за човечка исхрана од трети земји и наведени во колона C /dairy products from third countries authorized in column C	
Дел II: Сертификација Part II: Certification	II.	Информации за здравствената состојба /Health information	
	II.1	Потврда за здравствена состојба на животните / Animal health attestation	
		Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните Директива 2002/99/ЕЗ и Регулатива (ЕЗ) Бр 853/2004 и потврдувам дека производот од млеко наведен предходно: /I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Directive 2002/99/EC and of Regulation (EC) No 853/2004 and hereby certify that the dairy product described above:	
	(a)	е добиен од животни: /has been obtained from animals:	
	(i)	кои се под контрола на надлежната ветеринарна служба, /under the control of the official veterinary service,	
	(ii)	припаѓаат на одгледувалишта кои не се под забрана заради Лигава и шап или Чума кај говеда, и /belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or rinderpest, and	
	(iii)	се субјект на редовна ветеринарна инспекциска контрола со која се утврдува исполнетоста на условите за здравствена заштита на животните наведени во Законот за ветеринарно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 113/2007) односно еквивалентното Потглаве I од Глава IX од Анекс III од Регулативата (ЕЗ) 853/2004 и во Директивата 2002/99/ЕЗ; /subject to regular veterinary inspections to ensure that they satisfy the animal health conditions laid down in Law on veterinary health (Official journal of Republic of Macedonia No. 113/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III of Regulation (EC) 853/2004 and in Directive 2002/99/EC;	
	(¹) или /either	[(b)	производот од млеко е добиен од сирово млеко од крави, овци, кози, биволи или доколку е одобрено во согласност со националните прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентниот Анекс I од Регулативата (ЕЗ) Бр. 605/2010, од камили од видот <i>Camelus dromedarius</i> и пред увозот во Република Македонија бил подложен на: /the dairy product was made from raw milk sourced from cows, ewes, goats, buffaloes or, where authorized in accordance with provisions in national veterinary legislation or equivalent of Annex I to Regulation (EC) No 605/2010, from –camels of the species <i>Camelus dromedarius</i> , and has undergone prior to import into the territory of the Republic of Macedonia:
	(¹) или /either	[(i)	стерилизација со кој се постигнува вредност на F ₀ еднаква или поголема од три.] /a sterilization process, to achieve an F ₀ value equal to or greater than three;]
	(¹) или /or	[(ii)	третман на ултра висока температура (УНТ) на 132° C во времетраење од најмалку 1 секунда.] an ultra high temperature (UHT) treatment at 132 °C for at least one second;]
(¹) или /or	[(iii)	третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) од 72° C во времетраење од најмалку 15 секунди применет двократно на млеко со pH еднаква или над 7,0 со која се постигнува негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш после процесот на загревање.] /a high temperature short time pasteurization treatment (HTST) at 72 °C for at least 15 seconds applied twice to milk with a pH equal to or above 7,0 achieving where applicable a negative reaction to a alkaline phosphatase test applied immediately after the heat treatment;]	
(¹) или /or	[(iv)	HTST третман со pH под 7,0.] /a HTST treatment with a pH below 7,0;]	
(¹) или /or	[(v)	HTSH третман со дополнителен физички третман /a HTST treatment combined with another physical treatment by	
(¹) или /either	[(v) (1)	или намалување на pH под 6 за еден час.] /either lowering the pH below 6 for one hour;]	
(¹) или /or	[(v) (2)	на загревање на температура од 72° C или повеќе во комбинација со сушење.]] /additional heating to 72 °C or more, combined with desiccation;]]	
“Млеко или производи од млеко кои се во согласност со Одлуката на Комисијата за имплементација (ЕУ) 2016/645 од 22 април 2016 година во однос на одредени заштитни мерки во однос на болест на чвореста кожа во Бугарија” “Milk or dairy products complying with Commission Implementing Decision (EU) 2016/645 of 22 April 2016 concerning certain protective measures against lumpy skin disease in Bulgaria”			
II.2	Здравствена потврда /Public Health attestation		
	Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознат со релевантните услови пропишани во соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи Регулативата (ЕЗ) Бр 178/2002, (ЕЗ) Бр 852/2004, (ЕЗ) Бр 853/2004 и (ЕЗ) Бр 854/2004 и потврдувам дека производот од млеко наведен предходно е добиен согласно овие услови, односно дека: /I, the undersigned official inspector, declare that I am aware of the relevant provisions in national veterinary legislation or Regulation (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the dairy products made with raw milk described above was produced in accordance with those provisions, in particular that:		
a)	е произведено од сирово млеко: /it was manufactured from raw milk:		
	(i)	кое доаѓа од одгледувалишта регистрирани во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр 852/2004 и контролирани во согласност со Закон за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентниот Анекс IV од Регулатива (ЕЗ) Бр 854/2004; /which comes from holdings registered in accordance with the Law on veterinary public health (Official Journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004 and checked in accordance with the Law on veterinary public health and/or equivalent Annex IV to Regulation (EC) No 854/2004;	

(ii)	кое е добиено, собрано, изладено, складирано и транспортирано согласно хигиенските услови наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулативата (ЕЗ) Бр 853/2004; / which was produced, collected, cooled, stored and transported in accordance with the hygiene conditions laid down in Law on veterinary public health (Official Journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004.
(iii)	ги исполнува критериумите за број на микроорганизми и соматски клетки наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентното Поглавје I од Глава IX од Анекс III од Регулативата (ЕЗ) Бр 853/2004; /which meets the plate and somatic cell count criteria laid down in Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Chapter I of Section IX of Annex III of Regulation(EC) No 853/2004;
(iv)	исполнети се гаранциите за статусот на резидуи на сировото млеко согласно мониторинг плановите за детекција на резидуи или субстанции во согласност со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно еквивалентните прописи Директивата 96/23/ЕЗ, и посебно член 29 од истата. /which complies with the guarantees on the residues status of raw milk provided by the monitoring plans for detection of residues or substances submitted in accordance with national veterinary legislation or Council Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof
(v)	согласно тестирањата за резидуи на антибактериски лекови, спроведени од бизнис операторот со храна, во согласност со условите од Прилог III, Секција IX, Глава I, Дел III, точка 4. од Регулативата (ЕЗ) 853/2004, не ги надминува максималните граници на резидуи од антибактериски ветеринарни медицински производи наведени во Прилогот на Регулативата (ЕУ) Бр 37/2010. /which pursuant to testing for residues of antibacterial drugs carried out by the food business operator in accordance with the requirements of Annex III, Section IX, Chapter I, Part III, point 4 of Regulation (EC) No 853/2004, it complies with the maximum residue limits for residues of antibacterial veterinary medicinal products laid down in the Annex to Regulation (EU) No 37/2010
(vi)	произведено е под услови кои гарантираат усогласеност со максималните нивоа на резидуи на пестициди утврдени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007), односно еквивалентните Регулатива (ЕЗ) Бр 396/2005, и максималните нивоа на контаминанти утврдени со Регулативата (ЕЗ) Бр 1831/2003. /which has been produced under conditions guaranteeing compliance with the maximum residue levels for pesticides laid down in Regulation (EC) No 396/2005, and maximum levels for contaminants laid down in Regulation (EC) No 1831/2003.
b)	доаѓа од објект кој има имплементирано програма базирана на (HACCP) принципите во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр 852/2004; /It comes from establishment implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veterinary public health(Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 852/2004;
c)	добиено е, складирано, завиткано, запакувано и транспортирано во согласност со соодветните хигиенски услови пропишани со Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентните Анекс II од Регулативата (ЕЗ) Бр 852/2004 и Поглавје II од Глава IX од Анекс III на Регулативата (ЕЗ) Бр 853/2004. /It has been processed, stored, wrapped, packaged and transported in accordance with relevant hygienic conditions laid down in the Law on veterinary public health (Official Journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 and Chapter II of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004.
d)	ги исполнува важещите критериуми утврдени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентното Поглавје II од Глава IX од Анекс III од Регулативата (ЕЗ) Бр 853/2004 и соодветните микробиолошки критериуми пропишани во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија 114/2007) односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр 2073/2005 за микробиолошките критериуми за прехранбените производи, и /It meets the relevant criteria laid down in Law on veterinary public health and/or equivalent Chapter II of Section IX of Annex III of Regulation (EC) No 853/2004 and the relevant criteria laid down in Law on veterinary public health (Official Journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Regulation (EC) No 2073/2005 or microbiological criteria for foodstuffs, and
e)	гаранциите за живите животни и нивните производи од плановите за резидуи доставени во согласност со соодветните национални прописи од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентните прописи од Директивата 96/23/ЕЗ, и посебно член 29 од истата, се исполнети. /the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with the national legislation form the field of veterinary health and/or equivalent Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled.
Notes: /Забелешка: Овој сертификат е наменет за млечни производи за човечка исхрана од трети земји и делови од трети земји, и доколку е соодветно само од млеко од одредени видови животина наведени во Прилог 6 Дел 7 колона С од Правилникот*, или еквивалентната колона С, Прилог 1 од Регулативата (ЕУ) Бр 605/2010 наменети за увоз во Република Македонија This certificate is intended for dairy products for human consumption from third countries or parts thereof authorized, where applicable for milk from certain animal species only, in Annex 6 Part 7 column C of Book of rules*, and/or equivalent column C, Annex I to Regulation(EU) No 605/2010 intended for importation in to the Republic of Macedonia Дел I /Part I: - Поле I.7 : /Box references I.7: Одреди го името и ИСО кодот на земјата или делот од неа наведена во соодветните Прилог 6 Дел 7 од Правилникот*, или еквивалентната Прилог 1 од Регулативата (ЕУ) Бр 605/2010. /Provide name and ISO code of the country or part thereof as appearing in the appropriate authorized in Annex 6 Part 7 of Book of rules*, or equivalent Annex I to Regulation (EU) No 605/2010. - Поле I.11 : /Box references I.11: Име, адреса и одобрен број на објектот на испорака. /Name, address and approval number of the establishment of dispatch. - Поле I.15 : /Box references I.15: Број на регистрација на патничко транспортно средство, контејнер, железнички вагон, бројот на лет на леталото или име на бродот треба да бидат достапни. Во случај на транспорт со контејнери или кутии, вкупниот број, нивната регистрација и сериски број на плomba, доколку ги имаат, треба да бидат наведени во поле I.23. Во случај на истовар или претовар испраќачот мора да го информира влезното гранично инспекциско место во Република Македонија /Registration number (rail-wagon or container and road vehicle), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of transport in containers or boxes, the total number of containers, their registration number and where there is a serial numbers of the seal it must be indicated in box I.23. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the border inspection post of introduction into the Republic of Macedonia. - Поле I.19 : /Box references I.19: Користи го соодветниот хармонизиран систем (HS) на кодови на Светската Царинска Организација: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 или 35.04. /Use the appropriate Harmonized System (HS) code of the World Customs Organization: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 or 35.04. - Поле I.20 : /Box references I.20: Назначи ја вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина. /Indicate total gross weight and total net weight. - Поле I.23 : /Box references I.23: За контејнери или кутии, вкупниот број, нивната регистрација и број на плomba, доколку ги имаат, треба да бидат наведени. For containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, (if applicable), should be included. - Поле I.28 : /Box references I.28: Преработувачки капацитет: Прикажува одобрен број на преработувачкиот објект(тите), собирниот центар или центарот за стандардизација одобрен за извоз во Република Македонија /Manufacturing plant: Introduce the approval number of the production holding(s), collection centre or standardization centre approved for exportation to the Republic of Macedonia. Дел II /Part II: (*) Заокружи доколку е потребно /Keep as appropriate. Бојата на потписот треба да биде различна од бојата во која е испечатен образецот. Истите правила се применуваат и за печат освен за сув и воден печат. /The color of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed or watermark.	
Официјален ветеринар /Official veterinarian Име (со големи букви) /Name (in capital letters) Квалификација и звање /Qualifications and title	
печат	
Датум /Date Потпис /Signature	

* Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (Службен весник на Република Македонија Бр 53/2010 со последна измена) / "Book of rules on the method and the procedure for import and transit, list of third countries from which the import and transit are permitted, the format and the content of the veterinary-health certificate or other documentation accompanying the consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin, as well as the method and the procedure for carrying out controls and checks during import and transit of consignment with live animals, aquaculture and products of animal origin (Official Journal of Republic of Macedonia No 53/2010 as last amended)

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2285.

Прз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 3.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 26,478
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 28,113
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 23,319
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 22,815
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 14,418

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 62,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 64,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 47,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 35,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 18,535

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	62,00	61,50	61,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	64,00	63,50	63,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	46,50	46,00	45,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	35,00	34,50	34,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,818
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,878
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,482
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 4.5.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-902/1
3 мај 2016 година
Скопје

Заменик претседател,
Видан Кулевски, с.р.

2286.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Пехчево за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 18.4.2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Пехчево, со седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр.4, Пехчево, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за термоелектроцентрала на биомаса „ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА“, со планирана моќност од 800 kW и со локација на КП 1139/2, м.в. Керамидница, КО Пехчево, Општина Пехчево.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Пехчево, со седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр.4, Пехчево;
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-ВМ-212;
- назив на електроцентралата: термоелектроцентрала на биомаса „ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП 1139/2, м.в. Керамидница, КО Пехчево, Општина Пехчево;
- планирана моќност на електроцентралата: 800 kW;
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 5.600.000 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 3 години;
- датум на престанок на важење на ова решение: 18.4.2019 година.

3. Термоелектроцентралата на биомаса „ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА“, со планирана моќност од 800 kW и со локација на КП 1139/2, м.в. „Керамидница“, КО Пехчево, Општина Пехчево, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УПБ Бр. 08-14/16
18 април 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016085